

Дали Арачиново му го предава приматот на Кондово или тоа е "јадец" за многу други посериозни криминални дејства, кои всушност ги покриваат тајните планови на политичките врхушки од власта и од опозицијата.

Градоначалникот на Сарај, Беким Фазлиу од ДПА, најави дека ќе поднесе кривична пријава за колегата од Арачиново, Музафер Беслими, кој обвини дека во Општина Сарај и во с. Кондово се шетаат организирани криминални групи, а власта во која партиципирала и ДПА не презела ништо за да ги фати или затвори.

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

на ДУИ. Градоначалникот на Општина Арачиново, Музафер Беслими, активист на ДУИ, се закани дека ќе воведо нов курс во овој атар. Што тоа значи? Но, од кој агол ќе демнат активистите на ДПА.

ОБВИНУВАЊА НА ГРАДОНАЧАЛНИЦИ АЛБАНЦИ

Контрадикторните информации и негативната кампања дополнително ја влошуваат состојбата и ја креваат тензијата во скопското село Арачиново, кое како легло на криминалот не ја дава својата душа, бидејќи за мафијашите тоа претставува синоним за неосвоена тврдина. Градоначалникот Музафер Беслими најави дека нема да соработува ниту со набљудувачите на ОБСЕ, кои по линија на помал отпор се согласуваат со забелешката, но ќе продолжат да работат на терен. Претставниците на ОБСЕ во Скопје знаат дека револтот е последица на полициската акција но, исто така, се свесни за својата улога или моќ, која често пати ја користат за постигнување одредени политички цели, кои им штетат на вистинските набљудувачи.

"Ние целосно го разбираме тој потег,



БАСТИОНОТ НА КРИМИНАЛЦИТЕ ОСТАНУВА БАСТИОН ИЛИ НЕОСВОЕНА ТВРДИНА

Акцијата на специјалната единица на МВР во Арачиново покажа дека меѓунационалниот мир во Република Македонија е кревок, а селото, пак, и натаму е под ингеренции на кралевите на подземјето. Зошто? Со години ова село е легло на криминалот, а полицијата често пати замижувала, така што нивното царство цветало и притоа никој не преземал одредени акции за да се вратат редот, мирот и конечно законот во оваа специфична рурална средина.

Поради овие долгогодишни причини акцијата на полицијата беше изведена со висок степен на ризик. Но, тоа не ја намалува командната или политичката одговорност за спроведувањето на задачата која, со текот на времето сè повеќе се претвора во политичка замка за меѓунационалните односи во РМ.

Затоа наместо да се оценува спроведувањето на полициската задача се истакнува значењето на националната припадност на криминалецот, кој во меѓувреме долго време безгрижно и слободно се движел по патиштата на земјава, иако во овој период сторил ни за други сериозни криминални дејства. Според тоа, жртвата стана херој, а полицијата окупатор. Тоа се две нови компоненти во политичкиот мозаик, во кој 'ржат сите, а најмногу претставниците

"МАЛА СИЦИ ВО АРАЧИН

само ја нотиравме ситуацијата. Но, за да се донесе таква одлука значи дека нешто не е в ред. Ќе чекаме и ќе видиме. Мисијата во Арачиново продолжува како досега. Во Арачиново постои тензиозна атмосфера", изјави амбасадорот на ОБСЕ, Џорџо Радикати.

Инаку, се заострува и битката меѓу ДПА и ДУИ, особено на прв удар се градоначалниците Албанци, кои се дојдени до "нож".

Градоначалникот на Сарај, Беким Фазлиу од ДПА, најави дека ќе поднесе кривична пријава за колегата од Арачиново, Музафер Беслими, кој обвини дека во Општина Сарај и во село Кондово се шетаат организирани криминални групи, а власта во која партиципирала и ДПА не презела ништо за да ги фати или затвори.

Според Фазлиу, изјавите на Беслими

се иритирачки, со цел подигнување на тензиите и омразата.

"Доколку евентуално е воден од тоа да ја види репризата на филмот каде во оваа населено место се случи убиството на Енвер Џафери и ранувањето на Фатмир Лури, како и апсењето на невини млади луѓе, каде главни режисери и сценаристи за овој случај беа Бранко Црвенковски и Али Ахмети, додека актерите беа субјекти познати на пошироката јавност, кажуваме дека одговорот е негативен и дека горенаведениот филм нема да има своја реприза", реплицираше Беким Фазлиу, градоначалник на Општина Сарај.

Веднаш по убиството градоначалникот на Арачиново изјави:

"Јас знам дека во Скопје се кријат многумина од потерниците, исто така, и во Кондово, насекаде се кријат и никој

ИНАЛЦИ ПРОТИВ КРИМИНАЛЦИТЕ?"

не ги апси. Изгледа целта им е во Арачиново, меѓутоа од утре ќе имаме друг курс. Ќе слушнете, од утре ќе видите".

Полициската акција во Арачиново ја зголеми напнатоста меѓу владејачката ДПА и опозиционата ДУИ. Тие настапија со различни оценки за пресметката во Гостивар и за полициската акција во Арачиново. Првите ја оправдаа акцијата за фаќање на криминалецоот, но вторите жестоко ја осудија.

За ДУИ акциите ги извршиле парамилитарни структури на полицијата, а ја поддржаа одлуката на Општината Арачиново да не соработува не само со полицијата, туку и со ОБСЕ.

МУВА НА КАПАТА

Тезата дека парамилитарните структури тераат своја војна во РМ е опасна, бидејќи таа нè потсетува на ликвидацијата на командант Морина, во која се истакнуваше информацијата дека учествувале лица од криминалната банда на Красниќи од Кондово. Тоа значи дека војната меѓу криминалните банди во Македонија продолжува да се одвива, при што не се избираат ниту средства ниту методи. Станува збор за реална и сурова слика од сицилијанските или од неаполските улици во Италија, која може да се отслика и на

Две паралелни но спротивставени верзии кружат за убиството на арачиновецоот Насер Небија. Роднините тврдат дека е ликвидиран, а МВР истакнува дека е убиен, бидејќи при апсењето се обидел да побегне и не сакал да го предаде оружјето.

"Почнаа да пукаат, јас гледав, пукаа надолу и го убија во автомобилот, само што влезе првиот, дојдоа и тие и без ништо полицијата пукаше прва", изјави Насер Алија, очевидец.

"При обидот да побегне бил предупреден од страна на полицајците да го положи оружјето, откако не се одзвал на наредбата на полицајците, од страна на полицајците е отворен оган кон него", истакна портпаролот на МВР, Иво Котевски.

вор од политичката контрола. Тие се употребуваат за постигнување на одредени политички цели. Доколку нивната сила прерасне во економска моќ, тогаш најверојатно политичарите стануваат нивна играчка, односно маша за покривање на нивните криминални

рајќи политичка одговорност од министерката Јанкуловска. Партијата на Али Ахмети го обвинува македонското МВР за смртта на Небија Насер и Сејфедин Мустафи. За ДУИ акциите ги извршиле парамилитарни структури на полицијата.

"Во Македонија се формираат парамилитарни структури од страна на МВР, кои егзекутираат граѓани, без оглед дали има потерница или не", изјави Рафиз Алити од ДУИ.

Социјалдемократите, во своите првични оценки беа резервирани, но негодуваа на методите кои МВР ги применило во акцијата.

"Во континуитет МВР повеќе е 'склоно' кон тоа да лиферува три-четири партиски и политички соопштенија во текот на денот, но за многу сериозни работи кои ни се случуваат и кои се резултат на лошата безбедносна ситуација информациите се сведуваат речиси на минимум", истакна потпретседателот на СДСМ, Игор Ивановски.

Наспроти опозицијата, власта ја поддржа полициската акција.

"Нашите полицајци заслужуваат полна поддршка во расчистувањето со криминалните банди. Полицијата секојдневно се соочува со опасност и мислам дека нашите полицајци заслужуваат полна поддршка", оцени Влатко Ѓорчев, ВМРО-ДПМНЕ.

"Ние имаме определена политика, односно ДПА и Владата, дека криминал нема да се трпи, корупција, за нив треба да има и има нула толеранција", истакна Агим Рамадани, ДПА.



ПОЛИЦИЈАТА НЕ ЈА КОНТРОЛИРА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНАТА

дејства, кои ни се случуваат пред очи.

Затоа кој си ја има мувата на капата, тој се обидува да ја "ишка".

Власта и опозицијата имаат различен аршин за акцијата во Арачиново и за пресметката кај Гостивар. Првите (ВМРО-ДПМНЕ и ДПА) ги оправдуваат мерките на МВР, додека опозиционата ДУИ жестоко ја осудува полицијата, ба-

ЛИЈА" ОВО

балканско платно, особено ако за тоа постојат идеални услови во Македонија.

Но, тесната врска меѓу политичките кругови и криминалните банди нè наведува на констатацијата дека сè уште постојат можности да се избегнат италијанските мафијашки слики, бидејќи криминалците во Македонија не се над-



ADNAN REISEN
STUTTGART

Informacii od 9:00 до 21:00
Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20
www.dautoski.de

70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH



FREIBURG
OFFENBURG
KARLSRUHE
STUTTGART
ULM
AUGSBURG
MÜNCHEN
KUMANOVO
SKOPJE
GOSTIVAR
KIČEVO
VERBINDUNG MIT SPOJUVANJE SO
STRUGA PRILEP
OHRID BITOLA

Adnan Reisen
Büro Kičevo
Tel./Fax: 045 / 228 630
Mobil 075 / 742 721
070 / 711 788
Büro Freiburg
Tel. 0761 / 500 235
Mob. 0170 / 411 76 93
Büro Offenburg
Tel. 0781 / 17 48
Sekoja sreda, petok i nedela
Germanija - MAKEDONIJA
Sekoja sreda, sabota i nedela
Makedonija - GERMANIJA